

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2023 година донесе

РЕШЕНИЕ

за одбивање на приговор

1. Приговорот на Светлана Вељановска од Бардовци, Карпош УП2 09-273/22 од 28 декември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-681 од 5 јули 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-681 од 5 јули 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Светлана Вељановска од Бардовци, Карпош до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-273/22 од 28 декември 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-681 од 5 јули 2022 година на КЕЦ Ѓорче Петров, конкретно против реализацијата на приклучокот.

Жалителот приговара на начинот на којшто е реализирано Решението, поточно приклучокот е поставен на спротивна страна од фреквентна улица при што жалителот треба да ги обезбедува сите потребни дозволи и да го врши прекопот за да стигне до броилото.

Според Електродистрибуција - изготвено е техничкото решение, кое е детално презентирано пред корисникот пред да го потпише договорот за приклучок. Потоа, корисникот го потпиша договорот за приклучок и изврши уплата. По извршената уплата, приклучокот е реализиран согласно претходно утврденото техничко решение. Во овој момент нема услови или основа за промена на техничкото решение, поради што приговорот на корисникот е неоснован.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 24 јануари 2023 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-273/22 од 28 декември 2022 година со прилог:
 - Обжаленото Решение
2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од ЕВН од 11 јануари 2023 година со прилог:
 - Барање за согласност за приклучување од 5 јули 2022 година

- Договор за приклучок на дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок бр. 11-581 од 1 јули 2022 година
- GIS скица
- Имотен лист бр. 5592 за КП бр. 301, КО Злокуќани
- Извод од план
- Записник од извршен увид на лице место, за КП 301, КО Бардовци

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имајќи го предвид горенаведеното, како и фактот дека за приклучокот е потпишан соодветен Договор, извршена е уплата и приклучокот е веќе реализиран, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–273/22
30 јануари 2023 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски